

Во организација на Групацијата Скопски саем и Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер, Скопје за САЕМОТ ЗА МЕБЕЛ МЕБЕЛ 2018 ГОДИНА

**ОБЈАВУВА КОНКУРС ЗА:
ДИЗАЈН НА ДРВЕН СТОЛ**

Конкурсот е отворен од: **25 септември до 10 октомври 2018**

наменет е за сите автори над **18г. во земјава**



Сакаме да предизвикаме позитивен став кон дрвото и да промовираме модерно размислување за неговото значење затоа што:

Дрвото е природен материјал кој со својата единствена структура, боја и мирис ги привлекува дизајнерите. Столот има потенцијал да го измени просторот. Тој може да биде убав, корисен, креативен....

- На овој конкурс за дизајн на стол во рамки на манифестацијата „Саем за Мебел 2018“ - сакаме да го наградиме креативното решение и да ја реализираме идејата на авторот.
- Ако имате дизајн кој се издвојува од масата - пријавете се на нашиот конкурс.

ЦЕЛНА ГРУПА: АВТОРИ НАД 18Г (ДИЗАЈНЕРИ, АРХИТЕКТИ, ИНЖЕНЕРИ, МЕБЕЛИСТИ, СТОЛАРИ, СОПСТВЕНИЦИ НА ПРОИЗВОДСТВА НА МЕБЕЛ, ТРГОВЦИ СО МЕБЕЛ, СИТЕ КОИ МИСЛАТ ДЕКА НА НЕКОЈ НАЧИН ЌЕ ПРИДОНЕСАТ ЗА РАЗВОЈ НА ДИСКУСИЈАТА ВО ПОЗИТИВНА НАСОКА.

Рокови: **25 септември до 10 октомври 2018**

Дај и можност на твојата идеја да блесне.

Целта на конкурсот е дизајн на едноставен, функционален и ергономски стол. Стол кој ќе ја подигне свесноста на корисникот за важноста на коегзистенција на човекот и природата. Дрвото е суровина која ја имаме во изобилство, сепак не е искористена колку што би можела да биде.

Критериуми:

1. А4 формат
2. Технички цртеж(и), (основи, пресеци и перспектива)
3. **3D** не е задолжително
4. Името и презимето на кандидатите да биде скриено внатре во цртежите, потоа спакувани во жолто плико со А4 формат сие назнака за конкурсот
5. Бројот на предлози на секој од авторите е ограничен на два.
6. Кандидатите на возраст над 18 год. можат да се јават како поединци или група автори.

Победничкиот предлог ќе биде реализиран како предпродукцијски прототип. Истиот потоа ќе биде промовиран на сите партнерски платформи со кои Саемот за Мебел има соработка.